



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 4 март 1970
Скопје
Број 4 Год. XXVI

Претплатата за 1970 година изнесува 100 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

27.

Врз основа на член 10 од Основниот закон за филмот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 30/62 и 11/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ФИЛМСКИОТ СОВЕТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР ФИЛМ“ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанок на функцијата, поради истекот на мандатот, членови на Филмскиот совет на Претпријатието за производство на филмови „Вардар-филм“ во Скопје на:

- Илија Јосифовски
- Ѓорѓи Василевски
- Никола Бошале
- Ѓорѓи Бозбокилос
- Пстар Мазев
- Анте Поповски
- Тома Прошев
- Кочо Нетков
- Димитрије Османли.

II. За членови на Филмскиот совет на Претпријатието за производство на филмови „Вардар-филм“ во Скопје, се именуваат:

- а) со мандат од две години:
- Димитар Кондовски, академски сликар;
 - Стојче Стојчевски, член на Секретаријатот на ЦК СКМ;
 - Фимчо Муратовски, музиколог во РТВ — Скопје;
 - Јонче Јосифовски, вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје;
 - Исмаил Исмаили, уредник во РТВ — Скопје.
- б) со мандат од една година:
- Вожин Павловски, директор на „Мисла“ — Скопје;
 - Манол Пандев, научен соработник во Институтот за национална историја — Скопје;
 - Аљоша Руси, уредник на весник;
 - Миле Неделковски, писател.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 15-256/1
19 јануари 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

28.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИСОКАТА МУЗИЧКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанок на функцијата, поради истекот на мандатот, член на Советот на Високата музичка школа во Скопје на:

— Серафим Муратовски.

II. За член на Советот на Високата музичка школа во Скопје, со мандат од две години се именува:

— Вера Битољану, лекар во Здравствениот дом „Саат кула“ — Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 15-256/4
19 јануари 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

29.

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за Републичкиот фонд за води („Службен весник на СРМ“ бр. 37/64), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ

I. Се утврдува престанок на функцијата, поради истекот на мандатот, членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за води на:

- инж. Нада Бојациева
- инж. Милан Косевски
- Велимир Бундалевски
- Илија Каранфиловски
- Ристо Стаменов.

II. За членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за води со мандат од две години се именуваат:

- д-р Борис Грујовски, редовен професор на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје;
- Киро Докузовски, пратеник во Собранието на СРМ;
- инж. Ристо Групче, вонреден професор на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје;
- Керим Ислиловски, потпретседател на Собранието на општината Кичево, и
- инж. Миле Миловски, пратеник во Собранието на СРМ.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 15-256/14
19 јануари 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

30.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 24 од Статутот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанок на функцијата, поради истекот на мандатот, член на Советот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје на:

— инж. Здравко Ковачевски.

II. За член на Советот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, со мандат од две години, се именува:

— инж. Александар Ивановски, геолог во „Геобиро“ — Битола.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 15-96/1
19 јануари 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

31.

Врз основа на член 15 од Законот за Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА

I. Се утврдува престанок на функцијата, поради истекот на мандатот, членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа на:

— БЛАГОЈА АНДРЕЕВСКИ

— АТАНАС КАЦУЈАНИ

— ГОГА ПЕТКОВСКИ.

II. За членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа со мандат од две години се именуваат:

— НИКОЛА АДАМОВ, директор на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје;

— СТЕФАН ГЕОРГИЕВСКИ, директор на Порцеланка — Титов Велес;

— ДУШАН ШАРОВИЌ, заменик на генералниот директор во Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 15-256/7
19 јануари 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

32.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 20 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанок на функцијата, поради истекот на мандатот, на членови на Советот на Медицинскиот факултет во Скопје на:

— НИКОЛА ЧИНГОВСКИ

— ТОМЕ СПАСОВСКИ.

II. За членови на Советот на Медицинскиот факултет во Скопје, со мандат од две години се именуваат:

— ЛАЗО ЛАБАЧЕВСКИ, советник во Собранието на СРМ;

— ДУШКО СТОЕВСКИ, секретар на Комисијата при Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 15-256/5
19 јануари 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

33.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65 и 8/68) и член 12 од Статутот на Вишата економска школа во Прилеп, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП

I. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот член на Советот на Вишата економска школа во Прилеп на:

— ДИМИТАР ЧАТЛИЕВСКИ.

II. За член на Советот на Вишата економска школа во Прилеп, со мандат од две години, се именува:

— МИЛАДИН ПЕТРОВСКИ, економист во Фабриката „Мермери“ во Прилеп.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-256/6
19 јануари 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

34.

ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ПОВТОРНИОТ ИЗБОР НА ПРАТЕНИК НА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА СТРУГА II

ДО СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Скопје

Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, откако ги прими изборните акти од повторните избори за избор на пратеник на Социјално-здравствениот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во изборната единица СТРУГА II, во смисла на член 166 а во врска со член 146 и 149 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на Социјално-здравствениот собор му го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ПОВТОРНИОТ ИЗБОР НА ПРАТЕНИК НА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА СТРУГА II

1. Во изборната единица СТРУГА II на 23 април 1969 година не беше извршен избор на пратеник на Социјално-здравствениот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија. Со оглед да единствениот кандидат и на повторното гласање во изборното тело не го доби потребното мнозинство од член 146 став 1, целата изборна постапка мораше да се повтори — член 146 став 2 од Законот.

2. Општинската изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија со седиште во Струга, согласно член 162 став 1 од Законот за избор на пратеници на Собранието на СР Македонија, по трет пат, со Решение бр. 136/1 од 22. XII. 1969 година распиша повторни избори за 13 февруари 1970 година.

3. Повторниот избор од изборното тело на општината Струга се изврши на 13 февруари 1970 година.

4. Општинската изборна комисија го утврди следниот резултат:

Во изборната единица СТРУГА II од 151 членови на изборното тело на општината Струга, на седницата одржана на 13 февруари 1970 година гласале 124 членови за потврдената кандидатура од Општинската изборна комисија на кандидатот д-р СВЕТОЗАР ЧОЧОРСКИ.

Од гласалите 124 членови на изборното тело, за кандидатот д-р СВЕТОЗАР ЧОЧОРСКИ гласале 79. Неважни гласачки ливчиња има 45.

5. Општинската изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на СР Македонија — Струга, врз основа на член 146 од Законот за избор на пратеници на Собранието на СР Македонија, го утврди резултатот во изборното тело на општината Струга и за избран пратеник во Социјално-здравствениот собор на Собранието на СР Македонија во изборната единица СТРУГА II го прогласи д-р СВЕТОЗАР ЧОЧОРСКИ, од село Вевчани.

6. Републичката изборна комисија, на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СР Македонија, во прилог на извештајов му ги доставува изборните акти од повторниот избор — 13. II. 1970 година.

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар,
Никола Алексовски, с. р.

Претседател,
Киро Никовски, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за уредување и одржување на зелените површини, што е објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 45/68 г., се поткраднале грешки поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШИНИ

1. Во член 3, став 2, ред 2, по зборот „уредуваат“ треба да стојат зборовите „и одрж. таат“;

2. Во член 9, став 2 ред 1, место зборот „предложениот“ треба да стои зборот „продолжениот“.

18 февруари 1970 година
Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО
НА СР МАКЕДОНИЈА

Службена објава

**ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ**

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, во смисла на член 9 став 3 од Законот за условите под кои работните организации можат да произведуваат саден материјал, објавува дека во Регистарот на производители на саден материјал е запишана следната организација:

— Шумско стопанство — Делчево, регистарски број 17, страна 17, книга III, решение број УП 10-66/2 од 24. XI. 1969 година.

Од Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство

Огласен гел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје, се води постапка по тужбата на Анѓа Букарева од Скопје, ул. „137“ бр. 51/6, против тужениот д-р Стефан Букарев, сега во неизвесност и со непознато место на живеење, за развод на брак, вредност на спорот 2.000,00 нови динари.

Се повикува тужениот д-р Стефан Букарев, да се јави во рок од 30 дена или да достави своја адреса во истиот рок.

До колку по истекот на овој рок, не се јави или не ја достави својата адреса, ќе му биде одреден старател, во смисла на чл. 77 од ЗПП, кој ќе го застапува до окончувањето на бракоразводниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, II. бр. 258 од 3. II. 1970 година. (7)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Христовски Андон од Прилеп, ул. „Београдска“ бр. 31, поднесе тужба за развод на бракот против Мирческа Милица од Прилеп, сега во неизвесност. Бидејќи тужената е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно на истата ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, II. бр. 747/69. (8)

Петанчевски Ангелев Крсте од Прилеп, ул. „Браќа Вешировски“ бр. 27, поднесе тужба во овој суд за развод на бракот против Петанчевска Видосава од Дреновац, сега во неизвесност. Бидејќи тужената е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно на истата ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, II. бр. 329/69. (9)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар подигна постапка за расправување оставината на покојниот Шехи Тахир, бивш од Гостивар, а умрен во Истанбул — Турција. Меѓу другите наследници покојниот го оставил и синот Шехи Мустафа, кој живее во Истанбул, Турција. Бидејќи истиот живее во странство и нема полномошник во земјата а доставувањето не могло да се изврши, затоа овој суд му го постави за привремен застапник Шехи Назми од Гостивар, ул. „ЈНА“ бр. 150, а врз основа на член 217 од ЗН и чл. 77 ст. 2 т. 5 од ЗПП.

Поставениот привремен застапник ќе го застапува наследникот во горенаведената правна работа сè додека истиот или пак неговиот полномошник не се јави пред овој суд, односно додека органот за старателство не го извести судот дека е поставен старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, О. бр. 112/68 од 10. I. 1969 година. (10)

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 486, страна 993, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник, директор на Медицинскиот центар — Гостивар, Халим д-р Резак, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нови потписници на Медицинскиот центар, во Гостивар се назначени, со одлуката бр. 03-1683 од 11. VIII. 1969 година, на Советот на работната заедница на центарот од одржаната седница на 26. VI. 1969 година следните лица: д-р Антоние Цветановски, директор, и д-р Нада Николовска, лекар од општа практика, кои установата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Рустем Кочи, помошник директор, Кемал Дерала, шеф на сметководството, Селамовски д-р Селам, лекар од општа практика, Арсо Арсовски, персонален референт и Ристовски Перо, началник на стопанско-сметководниот сектор, сметано од 12. VIII. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 144 од 4. XI. 1969 година. (5)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 36, страна 148, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Градската општа болница — Скопје, Тихомир Несторовски, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на Градската општа болница — Скопје е назначен проф. д-р Јован Гошо Пановски, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, со старите регистрирани потписници и тоа: Артур Кузовски, шеф на сметководството, Душан Вуковиќ, секретар, Марија Иванова, книговодител, и новоназначените потписници Димитров прим. д-р Димитар, в. д. началник и шеф на секторот во Гинсколошко-акушерското одделение и Јакимовски Крсто, сметано од 17. XI. 1969 година, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 138 од 27. XI. 1969 година. (8)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 420, страна 558, книга II е запишано следното: На досегашните потписници на Угостителското училиште со практична обука — Скопје и тоа: Спасовски Киро, директор, и Иванова Славка, секретар, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на Угостителското училиште со практична обука — Скопје се назначени следните лица: Јовановски Михајло, директор, и Попоска Марија, секретар, сметано од 22. IV. 1966 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 189 од 29. IV. 1966 година. (35)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 420, страна 558, книга II е запишано следното: На досегашниот директор на Угостителското училиште со практична обука — Скопје, Јовановски Михајло, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. директор на Угостителското училиште со практична обука — Скопје е назначен Ташковски Ванчо, кој училиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Попоска Марија, секретар, сметано од 26. XII. 1969 год.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 160 од 29. XII. 1969 година. (37)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 179, страна 936, книга I е запишано следното: На досегашниот в. д. директор на Заводот за запослување на работниците — Тетово, Апостоловски Саво, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на Заводот за запослување на работниците — Тетово е назначен Апостоловски Јован, кој Заводот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Саво Апостоловски, раководител на групата за општо управно и финансиско работење, сметано од 12. XII. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 153 од 30. XII. 1969 година. (105)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 500, страна 37, книга III е запишано следното: На досегашните потписници на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје и тоа: професор Платон Димик, декан, и Славјанка Војачијева, сметководител, им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје се назначени следните лица: професор инженер Борис Чипан, декан, доцентот Битраков Димитар, продекан, и Софија Матева, в. д. шеф на сметководството, сметано од 2. XII. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 141 од 12. XII. 1969 година. (104)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 632, страна 649, книга III е запишана под фирма: Детска установа во изградба — Титов Велес. Предмет на работењето на детската установа е збријување и воспитување на деца од претшколска возраст.

Детската установа е основана од Собранието на општината Титов Велес, со решението бр. 6032 од 4. XI. 1969 година.

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Петре Медаров, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 133/69 од 14. I. 1970 година. (184)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 634, страна 657, книга III е запишано под фирма: Централно основно училиште „Јоаким Крчоски“ од село Манастирец. Предмет на работењето на училиштето е општо основно образование и воспитување.

Училиштето е основано од Собранието на општината Македонски Брод, со решението бр. 02-2155/1 од 9. XII. 1969 година.

Училиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Стојкоски Радован, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 157 од 21. I. 1970 година. (190)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 633, страна 653, книга III е запишано под фирма: Основно музичко училиште „Лазо Мицев — Рале“ во Кавадарци, ул. „Партизанска“ 66. Предмет на работењето на основното музичко училиште е:

- а) дополнително музичко образование на деца до 15 годишна возраст;
- б) обавување на музички дејности со возрасни.

Училиштето е основано од Собранието на општината Кавадарци, со решението бр. 01-7225 од 30. XII. 1969 година.

Училиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Димов Миле, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 4 од 27. I. 1970 година. (212)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 628, страна 633, книга III е запишан под назив: Здружена научна установа „Здружен земјоделски институт“ — Скопје, ул. „Индустриска“ 66.

Предмет на работењето на установата е:

- а) утврдување и организирање извршувањето на заедничката единствена програма за научно-истражувачка работа за установите во состав;
- б) обезбедување и вршење финансирање со тековни средства и инвестиции за реализирање на програмата под а);
- в) подготвување и усовршување високо-научен кадар за установите состав;
- г) врши заедничка издавачка дејност;
- д) врши други работи до колку установите во состав дополнително ќе ѝ ги пренесуваат.

Дејноста на работењето од претходниот став, здружената научна установа ги врши преку установите во состав и преку заедничката служба на здружената научна установа.

Установите во состав ја вршат досегашната дејност, освен работите кои ги пренеле на здружената научна установа со член 5 од овој договор.

Институтот е основан со здружувањето на научните установи: Земјоделскиот институт — Скопје, Институтот за памук — Струмица, Реонската опитна станица — Кочани и Станицата за унапредување на земјоделството во Охрид, во здружена научна установа со договор за здружување.

В. д. директор на Институтот е д-р инженер Ѓорѓи Банџо.

Установата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето: д-р инж. Ѓорѓи Банџо, в. д. директор и Андреевски Јордан, в. д. сметководител.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 112 од 20. XI. 1969 година. (3)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на установите, на 27. XI. 1969 година е запишан под назив: Медицина на трудот во Прилеп, во состав на „Југо-тутун“ — здружено претпријатие — Скопје. Предмет на работењето на установата е медицина на трудот на работниците во „Југо тутун“ — здружено претпријатие — Скопје.

В. д. управник на установата е д-р Михајло Христовски.

Установата е основана од Здруженото претпријатие „Југо-тутун“ — Скопје, со одлуката бр. 03-1239 од 29. V. 1969 година од работничкиот совет.

Потпишувањето ќе го обавува д-р Михајло Христовски, в. д. управник.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 38/69. (54)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. VIII. 1969 година, рег. број 21/69, книга I е запишана под фирма: Продавница број 3 во село Веранци, Битолско на Земјоделската задруга „Македонија“ од село Долно Српци. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални и индустриски стоки.

Раководител на продавницата е Пандо Вожиновски.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Македонија“ од село Долно Српци.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 341/69. (1286)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. VIII. 1969 година, рег. број 20/69, книга II е запишана под фирма: Продавница број 68 во Струга, на Фабриката за текстилна конфекција „Напредок“ од Ѓаковица. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на сите видови конфекциски и трикотажни производи, сите видови постелина и останати производи на матичната фабрика и дополнување на асортиманот од други производители за производи слични на нивните.

Продавницата е основана од Фабриката за текстилна конфекција и трикотаж „Напредок“ — Ѓаковица.

Продавницата ќе ја потпишува Масар Бакали, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 346/69. (1287)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19. IX. 1969 година, рег. број 25/69, книга I е запишана под фирма: Продавница во Битола на Претпријатието за изработка на горна и долна облека — конфекција „Свобода“ — Димитровград. Предмет на работењето на продавницата е промет со конфекциска стока.

Продавницата е основана од Претпријатието „Свобода“ — Димитровград, со одлуката бр. 2780 од 10. IX. 1969 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува Крсте Балаловски, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 376/69. (1348)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 1. VII. 1969 година, рег. број 18/69, книга I е запишана под фирма: Продавница број 25 во Битола, булевар „1 Мај“ бр. 239, на Велетрговското претпријатие „Металиа-Комерце“ — увоз-извоз од Загреб. Предмет на работењето на продавницата е трговска дејност со метални и електротехнички материјали, велосипеди, делови и разни прибори.

Раководител на продавницата е Димитровски Христо.

Продавницата е основана од „Металиа-Комерце“ увоз-извоз од Загреб, со одлуката на работничкиот совет од 17. VI. 1969 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 271/69. (1349)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. IX. 1969 година, рег. број 14/55, книга I е запишана под фирма: Продавница број 2 во село Крклино, Битолско, на Земјоделската задруга „Пролетер“, с. Крклино. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални и прехранбени стоки.

Раководител на продавницата е Дишковски Алексо.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Пролетер“, с. Крклино, со одлуката бр. 153 од 1. VII. 1969 година на работната заедница.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 357/69. (1350)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. IX. 1969 година, рег. број 22/69, книга I е запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Маршал Тито“ бр. 131, на Трговската работна организација „Центрокооп“ од Гостивар. Предмет на работењето на продавницата е промет со техничка стока, резервни делови, автогуми и други резервни делови за патнички и товарни возила.

Раководител на продавницата е Тасески Стево.

Продавницата е основана од Трговската работна организација „Центрокооп“ — Гостивар, со одлуката бр. 8 од 27. II. 1969 година на работничкиот совет и решението на пазарниот инспектор на Собранието на општината Битола.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и работната организација.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 344/69. (1351)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. IX. 1969 година, рег. број 25/56, книга II е запишана под фирма: Продавница број 6 во Крушево, ул. „Тако Вербер“ бр. 5, на Земјоделското стопан-

ство „Мише Ефтимов“ — под присилна управа — Крушево. Предмет на работењето на продавницата е продажба на месо.

Раководител на продавницата е Маркоски Мите.

Продавницата е основана од Земјоделското стопанство „Мише Ефтимов“ од Крушево, со решението бр. 01-50/1 од 19. IV. 1968 година на присилниот управител.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и стопанството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 364/69. (1352)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. IX. 1969 година, рег. број 25/56, книга II е запишана под фирма: Продавница број 7 во село Алданци, на Земјоделското стопанство „Мише Ефтимов“ — под присилна управа — Крушево. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сèкакви видови колонијални стоки.

Раководител на продавницата е Стојчески Целе.

Продавницата е основана од Земјоделското стопанство „Мише Ефтимов“ под присилна управа — Крушево, со решението бр. 01-492/4 од 19. IV. 1969 год. на присилниот управител.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и стопанството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 365/69. (1353)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. IX. 1969 година, рег. број 24/69, книга II е запишана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „Самоилова“ бр. 14, на Трговската работна организација „Центрокооп“ од Гостивар. Предмет на работењето на продавницата е продажба на резервни авто-делови, гуми и техничка стока.

Раководител на продавницата е Димовски Димче.

Продавницата е основана од Трговската работна организација „Центрокооп“ — Гостивар, со одлуката на работничкиот совет од 27. II. 1969 година и решението на Одделението за инспекциски служби на Собранието на општината Охрид.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и работната организација.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 345/69. (1354)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IX. 1969 година, рег. број 29/69, книга II е запишана под фирма: Продавница „Фонтана“ во Охрид, ул. „7 ноември“ бб, на Трговското претпријатие „Гросист“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е вршење промет со електрични материјали, акустика, стока од широка потропувачка, керамика и санитарија.

Раководител на продавницата е Шенгуловски Димо.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Гросист“ од Скопје, со одлуката бр. 1314 од 1. VII. 1969 година на работната заедница и решението бр. 07-1019 од 26. IX. 1969 година на пазарниот инспектор на Собранието на општината Охрид.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 388/69. (1355)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IX. 1969 година, рег. број 23/69, книга II е запишана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „Гоце Делчев“ бр. 46, на Претпријатието за градежништво

„25 мај“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е вршење промет со прехранбени артикли и предмети за домашни потреби, производи на база на шеќер и какао, деликатесни производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, млечни производи, производи од овошје и зеленчук, месни производи, тутунски преработки, кибрит и прибор.

Раководител на продавницата е Лазаревска Вељана.

Продавницата е основана од Претпријатието за градежништво „25 мај“ од Скопје, со одлуката бр. 403/21 од 16. I. 1968 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, **Фи.** бр. 332/69. (1356)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. IX. 1969 година, рег. број 25/69, книга II е запишана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „Даме Груев“ бр. 191, на Трговското угостителско претпријатие „Снежана“ од Горче Петров. Предмет на работењето на продавницата е продажба на прехранбени артикли и предмети за домашни потреби, деликатесни производи, производи врз база на шеќер и какао, овошје, зеленчук и преработки, млеко и млечни производи, леб и печиво, преработки од месо и риба, алкохолни и безалкохолни пијалоци, производи од гума и пластични маси и електро-технички материјали.

Раководител на продавницата е Цапаровски Крсте.

Продавницата е основана од Трговското угостителско претпријатие „Снежана“ од Горче Петров, со одлуката бр. 2001 од 30. VI. 1969 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, **Фи.** бр. 355/69. (1357)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IX. 1969 година, рег. број 114/55, книга III е запишана под фирма: Продавница број 17 во Охрид, ул. „117“ бр. 50, на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со овошје и зеленчук, млечни производи, производи врз база на шеќер и какао, јужно овошје, јајца, алкохолни и безалкохолни пијалоци, разни конзерви, брашно, шеќер и сол во оригинална опаковка, тестенини и маснотии во оригинална опаковка.

Раководител на продавницата е Иваноска Борјанка.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид, со одлуката бр. 248 од 6. VIII. 1969 година на работната заедница и решението на Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината Охрид.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, **Фи.** бр. 334/69. (1358)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 4. IX. 1969 година, рег. број 23/69, книга I е запишана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Републиканска“ бр. 42, на Специјализираното претпријатие за хемизација и земјоделство „Агрохемизација“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата, семенска стока и точна храна.

Раководител на продавницата е Петар Талевски и Ивановски Благоја.

Продавницата е преостапена од Претпријатието „Моноверзал“ од Прилеп, со одлуката бр. 02-1150/1 од 7. V. 1969 година на работничкиот совет и одлуката бр. 02-526 од 16. XI. 1969 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието „Агрохемизација“ од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, **Фи.** бр. 356/69. (1359)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IX. 1969 година, рег. број 26/69, книга I е запишана под фирма: Продавница за чевли во Прилеп, ул. „Сотка Георгиевски“ бр. 79, на Трговското претпријатие за промет со чевли на мало „Антилоп“ од Белград. Предмет на работењето на продавницата е промет со чевли.

Раководител на продавницата е Адамовиќ Тихомир.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Антилоп“ — Белград, со одлуката бр. 327 од 28. VII. 1969 година на работничкиот совет и решението на санитарниот, пазарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, **Фи.** бр. 390/69. (1360)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. IX. 1969 година, рег. број 37/68, книга I е запишана под фирма: Продавница број 4 во Прилеп, ул. „Моша Пијаде“ бр. 3, на Деловната единица во Прилеп, на Трговското претпријатие „Универзал“ — Штип. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијална стока, млеко и млечни производи и други прехранбени артикли, вклучувајќи го тука и лебот.

Раководител на продавницата е Милка Жарчевска.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Универзал“ — Штип, со одлуката бр. 465 од 6. VIII. 1969 година на работната заедница.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и Деловната единица во Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, **Фи.** бр. 328/69. (1361)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IX. 1969 година, рег. број 24/69, книга I е запишан под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Прилеп“, со седиште во Прилеп.

Комбинатот ќе ги врши следните дејности:

а) Основна дејност:

— земјоделско производство на сопствено земјиште и пласман на производството,

— производство и преработка на сточни производи,

— производство на приплоден добиток за ремонт на стадото и пазарот,

— преработка на млеко и млечни производи и пласирање на истото — како преработено,

— преработка и доработка на земјоделски производи, обработка, доработка и преработка на тутун и сточарски производи,

— лозарство, овоштарство и преработка на нивните производи, односно производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци,

— одржување на сопствениот машински парк и вршење услуги за потребите на работните единици и на трети лица,

— изградба и одржување на паркови и зеленило, како и производство на украсен материјал (цвеке, украсни дрва и др.) и продажба на истите,

— производство на семенски и репро-материјал со доработка за сопствена употреба и за потребите на пазарот.

б) Споредна дејност:

— кооперација со индивидуални земјоделски производители, работни организации и здруженија,

— откуп и продажба на земјоделски, сточарски и други производи,

— производство и продажба на вар,

— изградба на рекреациони центри (стадиони, кампови и сл.),

— продажба на сопствени производи, преку своите магацини и дуќани,

— трговска дејност на големо и мало, продажба на колонијални стоки, предмети за куќни потреби, како и други трговски стоки,

— промет и посредување со стара и нова механизација, гориво, репроматеријали и услуги со сопствена механизација,

— вршење земјоделски и транспортни услуги на трети лица,

— обавување на угостителска дејност.

Комбинатот е настанат со спојување на Земјоделското стопанство „Кузман Јосифовски — Питу“ — с. Славеј, Земјоделскиот комбинат „Црна Река“ — с. Тополчани и Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ од Прилеп со одлуките на работничките совети и тоа: 02-3576 на Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ од Прилеп, бр. 02-2042 на Земјоделскиот комбинат „Црна Река“ од с. Тополчани и бр. 771 на Земјоделското стопанство „Кузман Јосифовски — Питу“ — село Славеј, сите од 15. VIII. 1969 година.

Комбинатот ќе го потпишува Илија Рочески, за генерален директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 354/69. (1362)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. IX. 1969 година, рег. бр. 26/69, книга II е запишана под фирма: Книжарница — продавница во Ресен, ул. „Мите Богоев“ бр. 26, на Книгоиздателството за уметничка литература „Македонска книга“ од Скопје. Предмет на работењето на книжарницата е продажба на мало на канцелариски и школски материјал и прибор, учебници и литература, музички инструменти и прибор, нагледни средства и учила, фото-апарати и фото-материјал, обрасци, машини за пишување и сметање, апарати за умножување, прибор за цртање, геодетски мерки и радио-електро акустични апарати и прибор.

Раководител на продавницата е Стрезовски Кире.

Книжарницата е основана од Книгоиздателството за уметничка литература „Македонска книга“ од Скопје, со одлуката на работничкиот совет од 27. XII. 1967 година.

Книжарницата ќе ја потпишува Стрезовски Кире, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 342/69. (1363)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. IX. 1969 година, рег. број 62/55, книга III е запишана под фирма: Продавница број 3 во село Велешта, на Земјоделската задруга „Фадил Винца“ од село Велешта. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на прехранбени артикли и предмети за домашни потреби, мелнички преработки, деликатесни (освен сувомесни и месни) производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци и мешана индустриска стока во мал обем.

Раководител на продавницата е Каба Сејфула Авди.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Фадил Винца“ од село Велешта, со одлуката бр. 106 од 14. V. 1969 година на задружниот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 374/69. (1364)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 11. IX. 1969 година, рег. број 27/69, книга II е запишана под фирма: Продавница во село Шум, на Трговското угостителско претпријатие „Снежана“ од Горче Петров. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на прехранбени артикли и предмети за домашна потреба, мелнички преработки, деликатесни (освен сувомесни и млечни) производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци и мешана индустриска стока во помал обем.

Раководител на продавницата е Исмаили Адем.

Продавницата е основана од Трговското угостителско претпријатие „Снежана“ од Горче Петров, со одлуката бр. 2015 од 21. VIII. 1969 година на работничкиот совет и решението на Одделението за инспекциски служби на Собранието на општината Струга.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 366/69. (1365)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 11. IX. 1969 година, рег. број 28/69, книга II е запишана под фирма: Продавница во село Франгово, Струшко, на Трговското угостителско претпријатие „Снежана“ од Горче Петров. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на прехранбени артикли и предмети за домашни потреби, мелнички преработки, деликатесни (освен сувомесни и млечни) производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци и мешана индустриска стока во помал обем.

Раководител на продавницата е Емини Емрула.

Продавницата е основана од Трговското угостителско претпријатие „Снежана“ од Горче Петров, со одлуката бр. 2054 од 30. VI. 1969 година на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 362/69. (1366)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. IX. 1969 година, рег. број 104/55, книга III е запишана под фирма: Продавница во Струга, ул. „Маршал Тито“ бр. 46, на Индустијата за модна конфекција „Зора“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на куса и плетена стока, текстилна конфекција и трикотажа, како и галантериски и базарски стоки од сопствено и туѓо производство.

Раководител на продавницата е Годова Фана.

Продавницата е основана од Индустијата за модна конфекција „Зора“ од Охрид, со одлуката на работничкиот совет и решението на Одделението за инспекциски служби на Собранието на општината Струга.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 358/69. (1367)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1259, страна 1519, книга V е запишано следното: Досегашниот директор на Пословната единица (стовариште) Скопје, ул. „256“ (VIII колосек) на „Металотехна“ претпријатие за промет со метално-техничка стока и железнички материјали — Белград, Куцуловски Васко е разрешен од должност и му преставува правото за потпишување.

За директор на споменатата единица е назначен Каровски Богдан, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 27. VI. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 597 од 16. IX. 1969 година. (1167)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 12, страна 789, книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската задруга „Косте Димов“ село Извор, околија Титов-велешка Саздовски Ванчев Атанас, шеф на сметководството и Велев Тодор, директор, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За в. д. директор на споменатата задруга е назначен Саздовски Атанас, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 18. VII. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 663 од 23. IX. 1969 година. (1170)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. VI. 1969 година, рег. бр. 28/60, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Фабриката за мерни инструменти во изградба „Микрон“ од Прилеп и гласи: Фабрика за електромотори и електрични апарати за домаќинството во изградба „Микрон“ од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 239/69. (1177)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. VIII. 1968 година, страна 328, реден број 8 е запишано проширувањето на дејноста на Трговското претпријатие за промет со огревни и градежни материјали на големо и мало — „Чатал“ од Штип, со тоа што ќе врши и купопродажба на големо и мало на машини и алати за потребите на градежништвото, товарни и патнички возила.

Проширувањето на дејноста на претпријатието се изврши во регистарот, врз основа на одлуката бр. 0201/7 од 1. VIII. 1968 година на работничкиот совет на истата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 413/68. (289)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. XII. 1968 година, страна 243, реден број 5 е запишана промената на досегашниот директор на Здруженото водостопанско претпријатие „Брегалница“ — Кочани — Погон во Штип, Љубомир Миладина Радовиќ, на чие место за директор е именуван Ванчо Лазаров Чепрегански.

Регистрираниот шеф на сметководството Живко Петра Ковачевиќ и натаму ќе го потпишува претпријатието.

Промената на директорот е запишана во регистарот, врз основа на одлуката бр. 0201—1217 од 19. X. 1968 година, на советот на работната заедница на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 613/68. (293)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. III. 1969 година, рег. бр. 5/56, книга II е запишано следното: Се овластува Александар Трифунски, директор, покрај досегашниот потписник

Милошески Томислав, шеф на сметководството, да ја потпишува Земјоделската задруга „Кадица“ од село Дупјачани, Прилепско.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 122/69. (480)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. IV. 1969 година, рег. бр. 13/67, книга II е запишано следното: Се менува фирмата на Пословницата во Охрид, на Туристичкото претпријатие „Генералтурист“ од Загреб и гласи: „Прогрес“ — Београд — „Генералтурист“ — дирекција за туризам и сообраќај — Загреб — Пословница во Охрид.

Оваа промена е извршена врз основа на решението, Фи. бр. 666/69 од 4. III. 1969 година, од Окружниот стопански суд во Загреб.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 163/69. (529)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 4. IV. 1969 година, рег. бр. 192/55, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Наум Вакрачевски, директор на Претпријатието за транспорт во Битола.

Се овластува Митре Трпевски, в. д. директор покрај досегашните потписници Христовски Димитар и Наумова Ружа, да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 142/69. (537)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. V. 1969 година, рег. бр. 5/59, книга II е запишано следното: Се овластува Костоски Бранислав, раководител на стопанско-сметководниот сектор, покрај досегашниот потписник Трпчески Георгија, в. д. директор да го потпишува Претпријатието за производство на готова облека и шивачки услуги „Солидност“ од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 221/69. (586)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 517, страна 1127, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Синдикалното одморалиште „Стари Дојран“ од Стари Дојран, бидејќи се присоединува како работна единица кон Угостителската работна организација „Пелистер“ од Скопје, со одлуките на колективите.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 608/68 од 25. III. 1969 година. (663)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 857, страна 11, книга VI е запишано следното: Кон Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје се присоединува Комерцијалната банка од Гостивар, со Филијалата во Дебар, како филијала во Гостивар со експозитура во Дебар, со одлуката на Извршниот одбор на Комерцијално-инвестиционата банка во Скопје од XXIII редовна седница, одржана на 16. I. 1969 година и одлуката на Комерцијалната банка во Гостивар од 25. XII. 1968 година, под фирма: Комерцијално-инвестициона банка — Скопје — Филијала во Гостивар (со експозитура во Дебар).

Предмет на работењето на филијалата е:

1. ги снабдува стопанските организации со парични средства за вршење на производството и прометот (краткорочно кредитирање);

2. дава инвестициони кредити за вложување во основни и трајни обртни средства;

3. ја кредитира станбено-комуналната изградба;
4. го кредитира населението со потрошувачки кредити;

5. прибира парични депозити со и без отказан рок;

6. прибира штедни влогови, води жиро-сметки на граѓаните и врши други банкарски работи со граѓаните;

7. врши откуп и продажба на странски средства за плаќање;

8. издава банкови гаранции и врши други кредитни и банкарски работи во рамките на овластувањата добиени од Собранието на банката и Извршниот одбор; и

9. врши и други банчини кредитни работи.

Филијалата е основана со присоединување на Комерцијалната банка во Гостивар со филијалата во Дебар, како филијала во Гостивар со експозитура во Дебар.

Филијалата во Гостивар ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Трпе Грујевски, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 125 од 13. III. 1969 година. (668)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, страна 1589, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Комерцијалната банка — Гостивар со филијалата во Дебар, бидејќи се присоединува кон Комерцијално-инвестиционата банка во Скопје, како Филијала во Гостивар со експозитура во Дебар, со одлуката на извршниот одбор на Комерцијално-инвестиционата банка во Скопје, од XXIII редовна седница одржана на 16. I. 1969 година и одлуката на Комерцијалната банка во Гостивар од 25. XII. 1968 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 296 од 6. V. 1969 година. (669)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1121 страна 635, книга V е запишано следното: Досегашниот в. д. директор Јанковиќ Митар Богдан, на Монтажно-инсталатерската занаетчиска услужна задруга „Греење“ — Скопје е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на Монтажно-инсталатерската занаетчиска услужна задруга „Греење“ — Скопје е назначен Исајловски Борис, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Петровска Марија, книговодител, сметано од 14. V. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 433 од 23. V. 1969 година. (688)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 713, страна 47, книга III е запишано следното: Лејноста на Пролетаријата број 1 во Скопје, ул. „Београдска“ бр. 68, на „Први мај“ претпријатие за изработка на современа конфекција — Пирот, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 27. XI. 1967 година, се проширува и со продажба на производите на основачот и дополнителниот асортиман.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1254/67 од 29. V. 1969 година. (691)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 660, страна 1236, книга V е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Трговското претпријатие за промет со кожи, волна, стока и

сточни производи на големо и мало „Стококооп“ — Скопје Јовановски Никола Јован е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За главен директор на споменатото претпријатие е назначен инженер Христовски (Натаил) Јован, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Черепналковски Аврам Нестор, шеф на сметководството, Шулевски Драган Петко, директор на сектор кожа, и Доксе Огњановски, сметано од 6. III. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 462 од 22. V. 1969 година. (696)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1150, страна 769, книга V е запишано следното: Продавницата во Скопје, ул. „С“ 66, населба „Козле“ на „Обнова“ трговско претпријатие за промет со упоравив сировини, техничка стока, стока со мани, упоравив стројеви и возила на големо и мало — Осмјек, се преселува во Скопје, од ул. „С“ 66, на улица КО 1 66, во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 424 од 20. V. 1969 година. (700)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат и штембил под назив: „Градежно занатска задруга „Изградба“ — с. Драчево, Скопје“, се огласуваат за неважни. (588)

Загубениот округли печат под назив: „Земјоделска задруга „Липковско Езеро“ — Липково, Кумановско“ се огласува за неважен. (634)

Загубениот печат под назив: „Сојуз на извидници на НРМ — извиднички одред „Фемо Кулаков“ — Неготино Вардар“, се огласува за неважен. (635)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Пасош издаден од СВР — Битола на име Вера Марковска, ул. „13 јули“ бр. 17, Битола. (487)

Уверение за стално неспособен во ЈНА на име Спиро Спировски, ул. „Борис Кидрич“ бр. 14, Ресен. (488)

Пасош на име Амит Салиу, ул. „М. Ацев“ бр. 45, Тетово. (491)

Воена книшка на име Борис Ј. Николовски, ул. „Ц. Коњарец“ бр. 39, Прилеп. (492)

Лична карта бр. 35714 на име Рамадан Рамадани, „Геотехника“ — Дебар. (500)

Воена книшка на име Станоје Владев Јованов, с. Ратавица, Пробиштип. (506)

Пасош издаден од СВР — Битола на име Антоније Трајчевски, с. Свињишта, Битола. (507)

Лична карта на име Кемал Шакировски, ул. „Дабнички завод“ бр. 121, Прилеп. (508)

Воена книшка на име Ремзи Зибири, с. Д. Палчиште, Тетово. (516)

Пасош издаден од СВР — Битола на име Тома Мајковски, ул. „Трифун Паневски“ бр. 14, Битола. (525)

Лична карта рег. бр. 5101, серија бр. ДА 061101 издадена од ОВР — Винаца на име Јован Дончев, с. Калиманци, Винаца. (526)

Огласот бр. 9044 кој е објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 43/69 год. на страна 841 за загубен пасош на име Коста Михайловски од Битола, се поништува. (636)

Воена книшка издадена од ВП 5752 — Краљevo на име Рамазан Мехмеда Кадријоски, с. Србица, Кичево. (637)

Лична карта бр. 675, издадена од Кичево на име Мислим Вонушоски, ул. „Охридска“ бр. 11, Кичево. (650)

Воена книшка издадена од ВП 1110 — Марибор на име Иштреф Џемаила Вајрами, с. Д. Страгомишта, Кичево. (662)

Воена книшка на име Лазар Ивковски, ул. „7 јули“ бр. 40, Битола. (669)

Воена книшка на име Ѓорѓи Денков Величковски, с. Кучкарево, Куманово. (671)

Воена книшка на име Наум Митревски, с. Стење, Ресен. (672)

Лична карта на име Лилјана Стојческа, с. Вранче, Прилеп. (680)

Лична карта на име Мусли Амети, ул. „Бензински пумпи“, Тетово. (688)

Воена книшка на име Шукри С. Мислими, с. Ѓургурница, Тетово. (689)

Воена книшка на име Шабан А. Фејзулаи, ул. „Радован Џониќ“ бр. 126, Тетово. (693)

Воена книшка издадена од Команда на воени округ — Битола на име Раде Здраве Гиноски, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 3, Кичево. (705)

Воена книшка издадена од Воени отсек — Гостивар на име Куртиш Џафери, с. Форино, Гостивар. (710)

Оружен лист бр. 35, издаден од СВР — Кочани на име Тодор Хаџи Ѓорѓиев, Кочани. (711)

Лична карта бр. 10317, издадена од СВР — Кочани на име Тодор Хаџи Ѓорѓиев, Кочани. (712)

Лична карта бр. 2232, издадена од ОВР — Винаница на име Донка Гошева, ул. „Илинденска“ бр. 3, Винаца. (714)

Диплома бр. 279/66-67 год., издадена од Гимназијата „Методи Митевски — Брицо“ — Делчево на име Благојчо Н. Поповски, Скопје. (715)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Соња Арсова, Скопје. (6288)

Работна книшка бр. 2490, издадена од Кр. Паланка на име Перо Николовски, ул. „Партизанска“ бр. 48, Крива Паланка. (6289)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Вранче на име Радивоје Стошиќ, Скопје. (6290)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јован Пендаровски, Скопје. (6291)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Осман Крони, Скопје. (6292)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранко Стојановски, Скопје. (6293)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Абдула Иљаз Абдуловски, Скопје. (6294)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елизабета Костова, Скопје. (6295)

Инвалидска возна карта за градски внатрешен сообраќај, издадена од ГСП — Скопје на име Елчи Абазии, Скопје. (6296)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шефкет Демировски, Скопје. (6297)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Загреб на име Данило Боиќ, Скопје. (6298)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Андон Николовски, Скопје. (6299)

Уверение за положен испит за висококвалификуван работник, издадено од Работничкиот универзитет — Скопје на име Алојс Бужаровски, Скопје. (6300)

Здравствена легитимација бр. 2099325, издадена од ЗСО — филијала 13 — Нови Београд на име Тахир (Сејфедин) Камуран, Скопје. (6301)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Атанас Дончевски, ул. „Дебарска“ бр. 131, Битола. (6302)

Здравствена легитимација бр. 84355, издадена од ЗСО — Битола на име Перо Талевски, с. Карамани, Битола. (6303)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Цветанка Мирчева, ул. „Београдска“ бр. 39, Битола. (6304)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Јане Сандански“ во с. Робово на име Препанковска Драги Здравка, с. Робово, Берово. (6305)

Земјоделска здравствена легитимација на име Шефка Муслиовски, с. Ѓ. Папраник, Дебар. (6306)

Здравствена легитимација на име Радојка Ѓорчевиќ, Урошевац. (6307)

Земјоделска здравствена легитимација на име Нешат Дервиши, с. Боговиње, Тетово. (6308)

Здравствена легитимација на име Фаџил Мемеди, с. Каљиште, Гостивар. (6309)

Лична карта издадена од СВР — Гостивар на име Севдије Сулејмани, нас. Дуплак, Гостивар. (6310)

Здравствена легитимација на име Алитасан Спахиу, Гостивар. (6311)

Здравствена легитимација на име Слободан Иванов, Кочани. (6312)

Лична карта издадена од СВР — Прилеп на име Љубе Смилески, ул. „Р. Ивановски“ бр. 50, Прилеп. (6313)

Здравствена легитимација бр. 28972, издадена од ЗСО — Прилеп на име Марика Тодороска, ул. „М. Тито“ бр. 24, Прилеп. (6314)

Здравствена легитимација на име Јелка Матовиќ, ул. „Караѓорѓева“ бр. 51, Крагујевац. (6315)

Здравствена легитимација на име Елфа Кентуровска, с. Царев Двор, Ресен. (6316)

Здравствена легитимација бр. 19679 на име Стана А. Недева, с. Прждево, Неготино. (6317)

Здравствена легитимација бр. 32935, издадена од ЗСО — Гостивар на име Мурат С. Сулејмани, Гостивар. (6318)

Здравствена легитимација на име Ратка Петреска, с. Балиндол, Гостивар. (6319)

Воена книшка на име Ванчо Стојанов, с. Восилово, Струмица. (6320)

Пасош бр. МА 037114 на име Димитрија Толевски, „Транскоп“ — Битола. (6321)

Лична карта издадена од Прилеп на име Салија Салиони, ул. „Тригла“ бр. 151, Прилеп. (6322)

Здравствена легитимација на име Радослав Бојациевски, ул. „Бл. Талески“ бр. 5, Тетово. (6323)

Свидетелство за II разред индустриско училиште на име Мишко Николовски, с. Балиндол, Гостивар. (6324)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Мате Јовчевски, ул. „Браќа Гиноски“ бр. 72, Гостивар. (6325)

Здравствена легитимација на име Идајет Мамути, с. Боговиње, Тетово. (6326)

Здравствена легитимација на име Реџеп Даути, с. Синичане, Тетово. (6327)

Здравствена легитимација на име Милка Цветкова, ул. „Б. Ловџија“ бр. 68, Кочани. (6328)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љупчо Петковски, Скопје. (6329)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Томовски, Скопје. (6330)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Валентина Ивановска, Скопје. (6331)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исмет Вериша, Скопје. (6332)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Черим Дервиши, Скопје. (6333)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фазли Куртиши, Скопје. (6334)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ратка Уткова, Скопје. (6335)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лозанка Цвејска, Скопје. (6336)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Крстевска, Скопје. (6337)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гурѓа Мицевска, Скопје. (6338)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славица Алексова, Скопје. (6339)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Боривоје Симоновиќ, Скопје. (6340)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Сремска Митровица на име Синиша Келебич, Скопје. (6341)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Чауле, Скопје. (6342)

Возна карта за намалено патување, издадена од ГСП — Скопје на име Никола Станојковски, Скопје. (6343)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Митре Митревски, Скопје. (6344)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ангел Сереч, Скопје. (6345)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Злате Давидовски, Скопје. (6346)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зарифе Амети, Скопје. (6347)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Бујановац на име Стојче Зафиров, Скопје. (6348)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Симоновиќ, Скопје. (6349)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Нови Сад на име Кадруш Ајдари, Скопје. (6350)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љаз Љазов, Скопје. (6351)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кирил Ранташа, Скопје. (6352)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Срмак Богдановиќ, Скопје. (6353)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Живко Величков, Скопје. (6354)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мерица Мехмедова, Скопје. (6355)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Костант Мишева, Скопје. (6356)

Полномошно бр. 154079, за набавка на материјали на Градски комитет на СКМ — Скопје, на име Цветковски Богоја, Скопје. (6363)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Пано Ангусев, Скопје. (6364)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хасан Османи, Скопје. (6365)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милорад С. Златановски, Скопје. (6366)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Санко Јовановски, Скопје. (6367)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миле Николов, Скопје. (6368)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радомирка Живановиќ, Скопје. (6369)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владо Наумовски, Скопје. (6370)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душан С. Јакимовски, Скопје. (6371)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Доста Аврамовска, Скопје. (6372)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димитар Чукалиев, Скопје. (6373)

Потврда бр. 06-10789/16946-III, за користење на здравна заштита, издадена од ЗСО — Скопје на име Љупчо Давидовски, Скопје. (6374)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ратка Ничева, Скопје. (6375)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодор Радуловски, Скопје. (6376)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Петревска, Скопје. (6377)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Ибраим и Ибадет Џемаилови, Скопје. (6378)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Митревски, Скопје. (6379)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Звезда Златановска, Скопје. (6380)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Наде Спирковска, Скопје. (6381)

Оружен лист бр. 820, за ловна пушка, издаден од СБР — Скопје на име Менду Илијазовски, Скопје. (6382)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мејреме Трелак, Скопје. (6383)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Томе и Дана Поп-Кочеви, Скопје. (6384)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Урошевац на име Ајет, Нафије, Хануша, Силхоне, Џемиле, Назмије, Мустафа, Исоф и Имер Ајети, Скопје. (6385)

Работна книшка издадена од Скопје на име Пе-ро Ангеловски, Скопје. (6386)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Слободанка Алчева, Скопје. (6397)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Павле Николовски, Скопје. (6388)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Велко Спасовски, Скопје. (6389)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Димитар Усианов, Скопје. (6390)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елена Николовска, Скопје. (6391)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Загреб на име Анто Тадиќ, Скопје. (6392)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Бајрамша и Скендер Круеви, Скопје. (6393)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајанка Трпевска, Скопје. (6394)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Алтана Хасанова, Скопје. (6395)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Веселинка Кежаровска, Скопје. (6396)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Ѓорѓи Илиевски, Скопје. (6397)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Никола Илиевски, Скопје. (6398)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јордан Темовски, Скопје. (6399)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Речеп Ајваз, Скопје. (6400)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јулијана Томашевска, Скопје. (6401)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вожин Симоновски, Скопје. (6402)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Апостол Ташаминов, Скопје. (6403)

Карта за намалено патување издадена од ГСП — Скопје на име Апостол Ташаминов, Скопје. (6404)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кирил Илиевски, Скопје. (6465)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Муслија Рамадани, Скопје. (6406)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Афет Салиевски, Скопје. (6407)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ангеле Ивановски, Скопје. (6408)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Саво Ѓорѓиевски, Скопје. (6419)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хамди А. Демо, Скопје. (6410)

Карта за намалено патување издадена од ГСП — Скопје на име Хамди Демо, Скопје. (6411)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Викторија Стефанова, Скопје. (6412)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Томе Т. Ѓеорѓиевски, Скопје. (6413)

Свидетелство за завршено III година и диплома издадени од Индустриското училиште во Скопје на име Кирил В. Ивановски, Скопје. (6414)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје на име Вио-лета Наумова, Скопје. (6415)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Велковски, Скопје. (6416)

- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубинка Ивановска, Скопје. (6417)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Александар Стојановски, Скопје. (6418)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан Стеријевски, Скопје. (6419)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Димовски, Скопје. (6420)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Христула Преспаровска, Скопје. (6421)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цемаљ Јашар, Скопје. (6422)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цемаил Берат, Скопје. (6423)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Коста Абдорманов, Скопје. (6424)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зекирија Виши, Скопје. (6425)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Раде Јаковски, Скопје. (6426)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цвета Ацковска, Скопје. (6427)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Халил Аметовиќ, Скопје. (6428)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Габрисла Стибел, Скопје. (6429)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — на име Петар Перковски, Скопје. (6430)
- Воена книшка издадена од Титово Ужице на име Неџми Сулејмани, Скопје. (6431)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Веса Цветкова, Скопје. (6432)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Селадин и Паска Раиф, Скопје. (6433)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Зоран Аврамовски, Скопје. (6434)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Весела Андонова, Скопје. (6435)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шукри Незире, Скопје. (6436)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Насер Руфатовски, Скопје. (6437)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Зуљбијар, Азбие и Редеп Кроси, Скопје. (6438)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Лазар Богоев, Скопје. (6439)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исен Амети, Скопје. (6440)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Богољуб Ивановски, Скопје. (6441)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кимета Шерифи, Скопје. (6442)
- Свидетелство за завршено специјално текстилно училиште во Скопје на име Јован Петровски, „Тетекс“, Битола. (6443)
- Свидетелство за завршено специјално текстилно училиште во Скопје на име Нада Кожуварва, ул. „Прилепска“ бр. 74/24, Битола. (6444)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Алексо Алексовски, ул. „Партизанска“ бр. 13, Прилеп. (6445)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Божин Тошески, ул. „Мечкин Камен“ бр. 40, Прилеп. (6446)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Стефка Станоска, ул. „Марксова“ (6447)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Митра П. Петровска, ул. „29 ноември“ бр. 9, Ресен. (6448)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Јордан Трајчевски, с. Царев Двор, Ресен. (6449)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Микерем Камили, с. Пирок, Тетово. (6450)
- Здравствена легитимација на име Иванчо Кокез, с. Зрновци, Кочани. (6451)
- Здравствена легитимација на име Живка Трајковска, ул. „ЈНА“, Тетово. (6452)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Берово на име Ѓорѓи Печински, Берово. (6454)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Делчево на име Спиро Ангелов, Делчево. (6455)
- Возачка дозвола на име Нестор Парасков, Пехчево. (6456)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Маса Танчевска, с. Лопатица, Битола. (6457)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Славе Д. Танчевски, с. Лопатица, Битола. (6458)
- Свидетелство од II клас на име Руска Миленкова, ул. „Ј. Чучук“ бр. 42, Т. Велес. (6459)
- Здравствена легитимација бр. 18168, издадена од КЗСО — Гостивар на име Чедомир Лазарески, с. Баница, Гостивар. (6461)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Дебар на име Санија Малоска, с. Т. Косоврасти, Дебар. (6462)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Берово на име Ванчо Љ. Буовски, Берово. (6463)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Берово на име Стојан Петачки, с. Робово, Берово. (6464)
- Ученичка книшка од I до V одделение на име Ратка Трипуновска, с. Драчево, Скопје. (6465)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Донка Најдовска, с. Попадин, Битола. (6466)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Тона Ризоска, ул. „Пиринска“ бр. 1, Прилеп. (6467)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Зурка Дурмишоска, ул. „Даб. завој“ бр. 48, Прилеп. (6468)
- Свидетелство од III клас, издадено од Х. П. У. — Прилеп на име Стеван Ангелевски, ул. „Ленин“ бр. 191, Прилеп. (6469)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Ристо Ризоски, ул. „Пиринска“ бр. 1, Прилеп. (6470)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Дебар на име Аци Али Даци, с. Селокуки, Дебар. (6471)
- Здравствена легитимација бр. 3989 на име Шадије М. Велији, с. Боговиње, Тетово. (6472)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 4713, издадена од ЗСО — Тетово на име Фердин З. Абди, с. Стримница, Тетово. (6473)
- Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Пожаране на име Менуша Аврамоска, с. Пожаране, Гостивар. (6474)
- Здравствена легитимација бр. 653, издадена од ЗСО — Урошевац на име Милка Чанакевиќ, Гостивар. (6475)
- Здравствена легитимација бр. 620, издадена од ЗСО — Гостивар на име Имети Карпузи, ул. „ЈНА“ бр. 64, Гостивар. (6476)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Нури Билали, с. Симница, Гостивар. (6477)
- Здравствена легитимација на име Сламенка Стојанова, с. Мордовис, Кочани. (6478)
- Здравствена легитимација на име Гордана Андонова, с. Вели, Кочани. (6479)
- Здравствена легитимација на име Јован С. Петров, с. Спанчево, Кочани. (6480)
- Здравствена легитимација на име Благој Георгиев, с. Видовиште, Кочани. (6481)
- Здравствена легитимација бр. 4602, издадена од ЗСО — Кочани на име Тодор Серафимов Антов, с. Крушево, Винаца. (6482)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Коста Беговски, ул. „Г. Цоца“ бр. 18, Битола. (6483)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Цане Брсаковски, с. Црнобуки, Битола. (6484)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Борис Тезгерески, с. Могила, Битола. (6485)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Мара Димовска, с. Курбиново, Ресен. (6486)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Блаже Димовски, с. Подмочани, Ресен. (6487)

Здравствена легитимација бр. 72385 на име Ристе Колчев, с. Д. Дисан, Неготино. (6488)

Земјоделска здравствена легитимација на име Ресул Демир Али, ул. „Цетинска“ бр. 75, Тетово. (6489)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Берово на име Насрет Дестанов, Берово. (6491)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Берово на име Драган Калпочки, с. Русиново, Берово. (6492)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Берово на име Цвета Калпочка, с. Русиново, Берово. (6493)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Милан Трајчевски, с. Карамани, Битола. (6494)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Мара Трајчевска, с. Карамани, Битола. (6495)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Жанета Трајчевска, с. Карамани, Битола. (6496)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Милица Трајкоска, с. М. Рувци, Прилеп. (6497)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Славејко Арсов“ с. Подмочани на име Неџми О. Алиевски, с. Г. Б. Црква, Ресен. (6498)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Берово на име Ордана Ефтим Дутевска, с. Русиново, Берово. (6499)

Свидетелство од II година — електро смер, издадено од Училиштето „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Градомир Ташковиќ, ул. „18 ноември“, Гостивар. (6500)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Сипан Р. Љутви, ул. „Ленинградска“ бр. 40, Гостивар. (6501)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Пожаране на име Менча Велановска, с. Пожаране, Гостивар. (6502)

Здравствена легитимација бр. 4290 на име Нефаил Виља, с. Горанце, Скопје. (6503)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Димитри Наумовски, с. Рогино, Битола. (6504)

Диплома за завршено стопанско училиште „Кочо Рацин“ — Битола на име Нада П. Тнакова, ул. „Београдска“ бр. 7, Битола. (6505)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Крсте Лумаковски, с. Цапари, Битола. (6506)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Мирјана Проевска, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 88/1, Битола. (6507)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Пецо Каровски, с. Радобор, Битола. (6508)

Свидетелство од II клас, издадено од Хемиското прехранбено училиште „Моша Пијаде“ — Прилеп на име Тоде А. Горгиоски, ул. „Савка Манеска“ бр. 8, Прилеп. (6509)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кр. Паланка на име Сузана Милчевска, с. Гиноци, Крива Паланка. (6510)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Дебар на име Медит Али Неко, ул. „И. Паликуки“, Дебар. (6511)

Свидетелство издадено од Централното основно училиште „Ванчо Прке“ — Делчево на име Рилка Д. Иванова, Делчево. (6512)

Здравствена легитимација на име Борис Димов, ул. „23 октомври“ бр. 51, Кочани. (6513)

Возачка дозвола бр. 693, издадена од ОВР — Струмица на име Ванчо Танушев, СОК, Филијала — Струмица. (6514)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Благоја Малакоски, с. Крклино, Битола. (6515)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Марика Мирческа, ул. „Орде Чолепа“ бр. 36, Прилеп. (6516)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Петре С. Савески, ул. „Ц. Коњарец“ бр. 201, Прилеп. (6517)

Свидетелство дел. бр. 02-5/132, за положен завршен испит на име Спиро Филиповски, ул. „11 октомври“ бр. 4, Прилеп. (6518)

Возачка дозвола издадена од Битола на име Спиро Јосифоски, с. Ропотово, Прилеп. (6519)

Работна книшка на име Челебе И. Целадини, с. Алашевце, Куманово. (6520)

Здравствена легитимација на име Кирил Атанасов, ул. „11 октомври“ бр. 32, Кавадарци. (6521)

Здравствена легитимација бр. 29379 на име Петар Ристов, Неготино. (6522)

Здравствена легитимација бр. 26002, издадена од ЗСО — Неготино на име Благо Минев, Неготино. (6523)

Здравствена легитимација бр. 6974 на име Мирјана Божиковска, ул. „ЈНА“ бр. 7, Тетово. (6524)

Здравствена легитимација на име Златко П. Николовски, с. Јегуновце, Тетово. (6526)

Здравствена легитимација на име Петре Николовски, „Југохром“ — Јегуновце, Тетово. (6527)

Свидетелство за завршени I, II, III и IV клас, издадени од Средно медицинското училиште — Тетово на име Ванчо Матевски, ул. „ЈНА“ бр. 41а, Тетово. (6528)

Здравствена легитимација бр. 5445 на име Шефије Јусуфи, с. Копачиндол, Тетово. (6529)

Здравствена легитимација на име Ајше Мифтари, с. Ново Село, Тетово. (6530)

Здравствена легитимација на име Слободан Радев Стерјоски, ул. „Пролетерска“ бр. 43, Тетово. (6531)

Свидетелство на име Цветанка Чипевска, с. Митрашинци, с. Берово. (6532)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Пара Јанческа, с. Мраморани, Прилеп. (6533)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Толе Стојаноски, ул. „Кирил и Методи“ бр. 14, Прилеп. (6534)

Свидетелство бр. 06-267/20, за завршен III клас, издадено од Гимназијата „Моша Пијаде“ — Крива Паланка на име Надица Секуловска, ул. „11 октомври“ бр. 31, Крива Паланка. (6535)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Дебар на име Атиџе Амети, ул. „Бајрам Селими“ бр. 2, Дебар. (6536)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мухидин Пајазити, с. Радуща, Скопје. (6538)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Славко Лумбарковски“ — с. Новаци — Битола на име Зора Ангеловска, с. Логоварди, Битола. (6539)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Ристана С. Дојчиновска, с. Новаци, Битола. (6540)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Кочо Т. Апостоловски, с. Добромири, Битола. (6541)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Здраве Б. Димовски, с. Скочивир, Битола. (6542)

Уверение бр. 304 од 26. VI. 1967 година за виво-коквалификуван работник на име Стојан Јанковски, ул. „45-б“ бр. 4, Скопје. (6543)

Свидетелство бр. 164, издадено од Основното училиште „Братство Единство“ — Дебар на име Цемиле Бурнукиу, ул. „ЈНА“ бр. 25, Дебар. (6544)

Здравствена легитимација издадена од Бачка Топола на име Сузана Каба, ул. „22 декември“ бр. 10, Дебар. (6545)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Опаци на име Нада Перишиќ, Дебар. (6546)

Здравствена легитимација на име Гордана Настева, с. Сујеклари, Титов Велес. (6547)

Здравствена легитимација на име Руса Настева, с. Сујеклари, Титов Велес. (6548)

Уверение бр. 05-12/1 од 30. VI. 1966 година за призната стручна спрема за обавување на самостојна занаетчиска дејност фризер, издадено од Собранието на општина Кавадарци на име Марија Иванова Дахлајанова, с. Дреново, Кавадарци. (6549)

Здравствена легитимација на име Исмаил Јусуфи, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 35, Тетово. (6550)

Свидетелство од III година на име Стојадин Миодраг Стојаноски, ул. „Т. Ципоски“ бр. 45, Тетово. (6551)

Здравствена легитимација бр. 55548, издадена од ЗСО — Гостивар на име Филип Исакловиќ, ул. „Борче Јовановски“, Гостивар. (6552)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија при Ветеринарната станица „Скопје“ — Драчево

распишува

К О Н К У Р С

ЗА ДИРЕКТОР

УСЛОВИ: Покрај општите услови предвидени со ОЗРО, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

а) да има завршен ветеринарен факултет, положен стручен испит, повеќегодишна практика во разни гранки од ветеринарна струка, од кои најмалку 10 год. на раководни работни места.

Покрај општите услови кандидатот треба да ги достави и следните документи:

— диплома за завршен факултет,

— уверенија предвидени со членот 55 од Основниот Закон за претпријатијата, Службен лист на СФРЈ бр. 17/65 год.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ — Скопје. (372)

Советот на работната единица „Кисела Вода“ при здравствениот дом „Кисела Вода“ — Скопје

распишува

ПОВТОРЕН

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

ЛЕКАР ПЕДИЈАТАР 1

Кандидатот треба да има завршено медицински факултет со положен специјалистички испит по педијатрија.

Конкурсот трае до пополнувањето на работното место.

Молбите со потребната документација да се достават до Управата на Здравствениот дом Кисела Вода — Скопје. (377)

Советот на Болницата за нервни и душевни болести с. Бадовци — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Заменик директор по стручни работи 1
2. Шеф на одделение 1
3. Шеф на интерно одделение 1

Под реден број 1 и 2 кандидатите треба да имаат завршено медицински факултет и положен специјалистички испит по неуропсихијатрија, со над 3 години практика во структурата.

Под реден број 3 кандидатот треба да има завршено медицински факултет и положен специјалистички испит по интерна медицина, со над 3 години практика во структурата.

Молбите по конкурсот ќе се примаат во рок од 15 дена од денот на објавувањето, таксирани со 1 нов динар таксена марка.

Некомплетираните молби нема да се разгледуваат. (243)

Конкурсната комисија при „Авто-турист“ — Крушево

распишува

К О Н К У Р С

за именување на директор (реизбор)

УСЛОВИ:

1. Кандидатот да ги исполнува условите од Законот за претпријатијата.

2. Посебни услови: Висока стручна подготовка — економски или сообраќаен факултет, со најмалку три години практика на раководни работни места во сообраќајот.

3. Средна стручна подготовка со 10 години практика од кој 4 години на раководно работно место во сообраќајот.

Молбите со документи се примаат 15 дена по објавувањето на конкурсот. (376)

СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за избор и преизбор по следните звања и предмети:

1. За избор по еден наставник во звањето вонреден или редовен професор по следните предмети:

- Шумски транспортни средства
- Исхрана на домашните животни

2. За преизбор во звањето асистент по следните предмети:

- Анатомија со технологија на дрвото
- Шумска зоологија и ловство
- Шумска ентомологија
- Механизација на шумарството
- Ботаника

Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото школоводство на СР Македонија.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата, кандидатот треба да приложи диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во по три примероци. (378)

Советот на факултетот на Природно-математичкиот факултет — Скопје, врз основа на чл. 138 и 150 од Законот за високото школоство на СРМ

распишува

КОНКУРС

I. За избор на по 1 наставник во звањето редовен професор, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач за предметите:

- Математичка анализа
- Електроника
- Систематика на вишите растенија
- Инвертебрата
- Биохемија (при Хемискиот институт)

II. За избор на еден постојан или хонорарен наставник (во сите звања) по предметот Методика на математичката настава.

III. За избор на соработници и тоа:

- за двајца асистенти при Физичкиот институт
- за тројца асистенти при Хемискиот институт
- за еден асистент при Физиолошкиот завод
- за еден асистент при Зоолошкиот завод
- за еден стручен соработник при Ботаничкиот завод
- за еден асистент при Географскиот институт

Пријавите таксирани со по 1 н. динар таксена марка се поднесуваат до Секретаријатот на факултетот. Кон пријавата се приложува диплома за завршена високошколска настава (природно-математички факултет), кратка биографија и список на научни трудови, со по еден примерок од истите.

За кандидатите под точ. III кои ќе конкурираат за работното место асистент, посебен услов е познавање на еден странски јазик (англиски, француски, германски или руски), што ќе го докажат со уверение од соодветните катедри при Филозофскиот факултет — Скопје.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Согласно на одредбите на Основниот закон за изградба на инвестициони објекти и Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти, како и одлуката од работничкиот совет на фабриката за рабни цевки и метали конструкции „11 Октомври“ — Куманово

распишува

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за отстапување изградба на „Деловна зграда“ на ф-ка „11 Октомври“. Предмет на наддавање е комплетна изградба на објектот.

Ориентационата вредност на објектот изнесува 4.559.203.— Н. дин.

(Четири милиони петсто педесет и девет илјади и двеста и три нови динари)

Ориентационен рок за отпочнување на работите е 10 дена од потпишување на договорот.

Изведувачките претпријатија што сакаат да учествуваат во јавното наддавање должни се да поднесат писмени пријави кои треба да содржат:

1. Список на изведени слични објекти
2. Попис, вредност и расположива механизација за изведување на работи
3. Список на стручни кадри
4. Список на кооперантите за занаетчиските работи

5. Доказ за расположиви обртни средства за успешно завршување на работите

6. Писмена изјава дека навреме ќе обезбеди доволна количина на потребен материјал, работна снага и механизација за работата за која поднесува понуда

7. Писмена изјава дека пристапува на полагање кауција во готово пред поднесување на понудата во висина од 3% од назначената ориентациона вредност со тоа истата да се враќа во рок од десет дена, а со изведувачот со кој ќе биде склучен договор при потпишување на договорот

8. Писмена изјава дека во случај на склопување на договорот ќе ги признае во целост општите и посебни услови на инвеститорот.

Првенство ќе имаат оние претпријатија кои ќе понудат:

- Најповолни цени за градба
- Најповолен рок за завршување на објектот
- Најповолно сопствено учество во градбата (вид на учество, обем на учество, рок за враќање и камата). Писмените пријави се доставуваат директно на самото наддавање односно на 3. IV. 1970 год. во 10,30 ч. или по пошта со ознака за „Јавно наддавање“.

Јавното наддавање ќе се изврши во просториите на ф-ката „11 Октомври“ — Куманово (Биро за инвестиции).

Техничката документација може да се види секој работен ден од 6—14 ч. во „Биро за инвестиции“ на фабриката „11 Октомври“.

Одлука за тоа на кое изведувачко претпријатие работата ќе биде отстапена, ќе биде донесена во рок од 10 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање.

(375)

СОДРЖИНА

	Страна
27. Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Филмскиот совет на Претпријатието за производство на филмови „Вардар филм“ во Скопје	57
28. Решение за утврдување престанок на функцијата член и именување член на Советот на Високата музичка школа во Скопје	57
29. Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за води	57
30. Решение за утврдување престанок на функцијата член и именување член на Советот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје	58
31. Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа	58
32. Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Медицинскиот факултет во Скопје	58
33. Решение за утврдување престанок на функцијата член и именување член на Советот на Вишата економска школа во Прилеп	58
34. Извештај на Републичката изборна комисија за резултатот од повторниот избор на пратеник на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СРМ во Изборната единица Струга II	59
Исправка на Законот за уредување и одржување на зелените површини	59
Дополнување на Објавата за запишување во регистарот на производители на саден материјал	59